

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 162

6 август 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2571. Уредба за изменување на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	2	2576. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно спасително друштво Феникс Битола.....	14
2572. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија Фивла транспорт ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче“, Општина Аеродром.....	13	2577. Одлука за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година.....	17
2573. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија Фивла транспорт ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче 2“, Општина Аеродром.....	13	2578. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година.....	17
2574. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..	14	2579. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници транспорт АД - Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година.....	17
2575. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Липково.....	14	2580. Одлука за одземање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – Центар за ран детски развој „Среќно детство“ - Скопје.....	17
		2581. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци..	18

	Стр.		Стр.
2582. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци..	18	2586. Одлука за издавање на Лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	35
2583. Програма за изменување и дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019 – 2022)...	18	2587. Одлука за издавање на Лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	37
2584. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи.....	21	2588. Одлука за издавање на Лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	39
2585. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.....	34	2589. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019-2021 година.....	41
		2590. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019-2021 година.....	42
		2591. Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија.....	42
		Огласен дел	1-68

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2571.

Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1

Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/12, 169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16, 144/16, 187/16, 223/16, 188/18 и 32/19), во член 1, во член 3 во ставот 1 и во член 4 во ставот 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во прилогот на уредбата Табелите број 4 и 4-а се заменуваат со нови Табели број 4 и 4-а, кои се дадени во прилог и се составен дел на оваа уредба.

Член 3

Во прилогот на уредбата во Табелата број 7 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 4

Во прилогот на уредбата Табелата број 8 се заменува со нова Табела број 8, која е дадена во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 5

Во прилогот на уредбата во Табелите број 10, 13 и 14 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45- 5463/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Табела број 4. Мрежа на аптеки во примарна здравствена заштита

Ред Бр.	Статистички регион		Општина/Град	Актуелен број
1	2	3	4	5
I	ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН			107
1		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	56
2		ПЕЛАГОНИСКИ	Могила	0
3		ПЕЛАГОНИСКИ	Новаци	0
4		ПЕЛАГОНИСКИ	Демир Хисар	3
5		ПЕЛАГОНИСКИ	Крушево	2
6		ПЕЛАГОНИСКИ	Прилеп	34
7		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	0
8		ПЕЛАГОНИСКИ	Кривогаштани	3
9		ПЕЛАГОНИСКИ	Ресен	9
II	ВАРДАРСКИ РЕГИОН			54
1		ВАРДАРСКИ	Велес	27
2		ВАРДАРСКИ	Градско	0
3		ВАРДАРСКИ	Чашка	1
4		ВАРДАРСКИ	Кавадарци	23
5		ВАРДАРСКИ	Росоман	2
6		ВАРДАРСКИ	Неготино	1
7		ВАРДАРСКИ	Демир Капија	0
III	СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН			57
1		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Кратово	3
2		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Крива Паланка	5
3		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Ранковце	0
4		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	49
5		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Липково	0
6		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Старо Нагоричане	0
IV	ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН			70
1		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебар	5
2		ЈУГОЗАПАДЕН	Центар Жупа	1
3		ЈУГОЗАПАДЕН	Кичево	19
4		ЈУГОЗАПАДЕН	Македонски Брод	1
5		ЈУГОЗАПАДЕН	Пласница	1
6		ЈУГОЗАПАДЕН	Охрид	25
7		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебарца	0
8		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	17
9		ЈУГОЗАПАДЕН	Вевчани	1
V	СКОПСКИ РЕГИОН			233
1		СКОПСКИ	Аеродром	34
2		СКОПСКИ	Бутел	8
3		СКОПСКИ	Гази Баба	21
4		СКОПСКИ	Ѓорче Петров	6

5		СКОПСКИ	Карпош	28
6		СКОПСКИ	Кисела Вода	29
7		СКОПСКИ	Сарај	5
8		СКОПСКИ	Центар	65
9		СКОПСКИ	Чаир	23
10		СКОПСКИ	Шуто Оризари	2
11		СКОПСКИ	Арачиново	1
12		СКОПСКИ	Студеничани	3
13		СКОПСКИ	Петровец	1
14		СКОПСКИ	Илинден	3
15		СКОПСКИ	Зелениково	1
16		СКОПСКИ	Сопиште	2
17		СКОПСКИ	Чучер Сандево	1
VI		ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН		76
1		ЈУГОИСТОЧЕН	Валандово	4
2		ЈУГОИСТОЧЕН	Гевгелија	14
3		ЈУГОИСТОЧЕН	Богдани	3
4		ЈУГОИСТОЧЕН	Дојран	1
5		ЈУГОИСТОЧЕН	Радовиш	11
6		ЈУГОИСТОЧЕН	Конче	0
7		ЈУГОИСТОЧЕН	Струмица	33
8		ЈУГОИСТОЧЕН	Босилово	2
9		ЈУГОИСТОЧЕН	Василево	3
10		ЈУГОИСТОЧЕН	Ново Село	5
VII		ПОЛОШКИ РЕГИОН		76
1		ПОЛОШКИ	Гостивар	22
2		ПОЛОШКИ	Врагчиште	2
3		ПОЛОШКИ	Маврово и Ростуша	1
4		ПОЛОШКИ	Тетово	40
5		ПОЛОШКИ	Брвеница	1
6		ПОЛОШКИ	Боговиње	4
7		ПОЛОШКИ	Желино	1
8		ПОЛОШКИ	Јегуновце	0
9		ПОЛОШКИ	Теарце	5
VIII		ИСТОЧЕН РЕГИОН		67
1		ИСТОЧЕН	Берово	3
2		ИСТОЧЕН	Пехчево	1
3		ИСТОЧЕН	Виница	1
4		ИСТОЧЕН	Делчево	6
5		ИСТОЧЕН	Македонска Каменица	5
6		ИСТОЧЕН	Кочани	22
7		ИСТОЧЕН	Зрновци	0
8		ИСТОЧЕН	Чешиново-Облешево	0
9		ИСТОЧЕН	Пробиштип	6
10		ИСТОЧЕН	Свети Николе	2
11		ИСТОЧЕН	Липово	0

12		ИСТОЧЕН	Штип	21
13		ИСТОЧЕН	Карбинци	0

Табела број 4-а. Мрежа на аптеки/аптекарски станици во населено место во рурална средина со најмалку 3.500 жители со постојано место на живеење на ниво на примарна здравствена заштита

Ред. Бр.	Статистички регион		Општина/Град	Населено место	Актуелен број
1	2	3	4	5	6
1		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	Горно Оризари	0
2		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	Долно Оризари	0
3		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	Бистрица	0
4		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	Буково	0
5		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	Кравари	0
6		ПЕЛАГОНИСКИ	Прилеп	Варош	0
7		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	Дебреште	0
8		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	Житоше	0
9		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	Лажани	0
10		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	Црнилиште	0
11		ПЕЛАГОНИСКИ	Могила	Могила	1
12		ПЕЛАГОНИСКИ	Новаци	Новаци	1
13		ПЕЛАГОНИСКИ	Демир Хисар	Демир Хисар	1
14		ПЕЛАГОНИСКИ	Ресен	Јанковец	0
15		ПЕЛАГОНИСКИ	Ресен	Грнчари	0
16		ПЕЛАГОНИСКИ	Ресен	Царев Двор	0
17		ПЕЛАГОНИСКИ	Кривопаштани	Кривопаштани	3
18		ПЕЛАГОНИСКИ	Кривопаштани	Обршани	0
1		ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН			6
1		ВАРДАРСКИ	Велес	Бузалково	0
2		ВАРДАРСКИ	Велес	Башино Село	0
3		ВАРДАРСКИ	Велес	Горно Оризари	1
4		ВАРДАРСКИ	Велес	Превалец	0
5		ВАРДАРСКИ	Градско	Градско	1
6		ВАРДАРСКИ	Градско	Виничани	0
7		ВАРДАРСКИ	Чашка	Горно Јаболчиште	0
8		ВАРДАРСКИ	Чашка	Мелница	0
9		ВАРДАРСКИ	Чашка	Чашка	0
10		ВАРДАРСКИ	Кавадарци	Ваташа	2
11		ВАРДАРСКИ	Кавадарци	Глишиќ	0

12		ВАРДАРСКИ	Росоман	Росоман	0
13		ВАРДАРСКИ	Демир Капија	Демир Капија	1
II		ВАРДАРСКИ РЕГИОН			3
1		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Крива Паланка	Конопница	0
2		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Ранковце	Ранковце	0
3		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	Доброшане	0
4		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	Лопате	0
5		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	Романовце	0
6		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	Бељаковце	0
7		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	Горно Коњаре	0
8		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	Провце	0
9		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	Биљановце	0
10		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Липково	Липково	0
11		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Липково	Отла	0
12		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Старо Нагоричане	Младо Нагоричане	0
III		СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН			0
1		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебар	Могорче	0
2		ЈУГОЗАПАДЕН	Кичево	Другово	0
3		ЈУГОЗАПАДЕН	Кичево	Стрелци	0
4		ЈУГОЗАПАДЕН	Пласница	Пласница	1
5		ЈУГОЗАПАДЕН	Пласница	Лисичани	0
6		ЈУГОЗАПАДЕН	Охрид	Велгошти	0
7		ЈУГОЗАПАДЕН	Охрид	Лескоец	1
8		ЈУГОЗАПАДЕН	Охрид	Пештани	0
9		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Делогожди	0
10		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Корошишта	0
11		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Мислешево	0
12		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Октиси	0
13		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Подгорци	1
14		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Радолишта	0
15		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Јабунешта	1
16		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Јабланица	1
17		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Велешта	1
18		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	Боровец	1
IV		ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН			7
1		СКОПСКИ	Бутел	Визбегово	1
2		СКОПСКИ	Бутел	Љубоген	0

3		СКОПСКИ	Гази Баба	Идризово	1
4		СКОПСКИ	Гази Баба	Индигово	0
5		СКОПСКИ	Гази Баба	Јурумлери	1
6		СКОПСКИ	Гази Баба	Трубарево	1
7		СКОПСКИ	Гази Баба	Стајковци	1
8		СКОПСКИ	Гази Баба	Црешево	0
9		СКОПСКИ	Карпош	Бардовци	0
10		СКОПСКИ	Кисела Вода	Пинтија	0
11		СКОПСКИ	Сарај	Бојане	0
12		СКОПСКИ	Сарај	Буковиќ	1
13		СКОПСКИ	Сарај	Глумово	1
14		СКОПСКИ	Сарај	Грчец	0
15		СКОПСКИ	Сарај	Долно Свиларе	1
16		СКОПСКИ	Сарај	Кондово	0
17		СКОПСКИ	Сарај	Копаница	0
18		СКОПСКИ	Сарај	Крушопек	0
19		СКОПСКИ	Сарај	Ласкарци	1
20		СКОПСКИ	Сарај	Љубин	0
21		СКОПСКИ	Сарај	Радуша	0
22		СКОПСКИ	Сарај	Рашче	0
23		СКОПСКИ	Студеничани	Долно Количани	0
24		СКОПСКИ	Студеничани	Морани	0
25		СКОПСКИ	Петровец	Огњанци	0
26		СКОПСКИ	Петровец	Петровец	2
27		СКОПСКИ	Петровец	Средно Коњари	0
28		СКОПСКИ	Илинден	Кадино	1
29		СКОПСКИ	Илинден	Марино	1
30		СКОПСКИ	Илинден	Миладиновци	1
31		СКОПСКИ	Зелениково	Зелениково	0
32		СКОПСКИ	Чучер Сандево	Кучевиште	1
33		СКОПСКИ	Арачиново	Грушино	0
34		СКОПСКИ	Арачиново	Мојанци	0
V		СКОПСКИ РЕГИОН			15
1		ЈУГОИСТОЧЕН	Валандово	Јосифово	0
2		ЈУГОИСТОЧЕН	Валандово	Пирава	0
3		ЈУГОИСТОЧЕН	Гевгелија	Миравци	1
4		ЈУГОИСТОЧЕН	Гевгелија	Негорци	0

5		ЈУГОИСТОЧЕН	Богдани	Стојаково	1
6		ЈУГОИСТОЧЕН	Радовиш	Ињево	0
7		ЈУГОИСТОЧЕН	Радовиш	Ораовци	0
8		ЈУГОИСТОЧЕН	Конче	Конче	1
9		ЈУГОИСТОЧЕН	Струмица	Банско	0
10		ЈУГОИСТОЧЕН	Струмица	Дабиље	0
11		ЈУГОИСТОЧЕН	Струмица	Куклиш	0
12		ЈУГОИСТОЧЕН	Босилово	Босилово	1
13		ЈУГОИСТОЧЕН	Босилово	Иловица	1
14		ЈУГОИСТОЧЕН	Босилово	Моноспитово	1
15		ЈУГОИСТОЧЕН	Василево	Василево	1
16		ЈУГОИСТОЧЕН	Василево	Пиперово	0
17		ЈУГОИСТОЧЕН	Ново Село	Мокриево	1
18		ЈУГОИСТОЧЕН	Ново Село	Ново Село	3
VI		ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН			11
1		ПОЛОШКИ	Гостивар	Беловиште	0
2		ПОЛОШКИ	Гостивар	Равен	0
3		ПОЛОШКИ	Гостивар	Чајле	0
4		ПОЛОШКИ	Врагчиште	Градец	1
5		ПОЛОШКИ	Маврово и Ростуше	Жировница	1
6		ПОЛОШКИ	Маврово и Ростуше	Ростуша	1
7		ПОЛОШКИ	Маврово и Ростуше	Скудриње	0
8		ПОЛОШКИ	Тетово	Џепчиште	0
9		ПОЛОШКИ	Тетово	Шипковица	0
10		ПОЛОШКИ	Брвеница	Брвеница	2
11		ПОЛОШКИ	Брвеница	Гургурница	0
12		ПОЛОШКИ	Боговиње	Долно Палчиште	1
13		ПОЛОШКИ	Желино	Палатица	0
14		ПОЛОШКИ	Јегуновце	Орашје	0
15		ПОЛОШКИ	Јегуновце	Шемшово	0
16		ПОЛОШКИ	Теарце	Добреште	1
17		ПОЛОШКИ	Теарце	Нераште	0
18		ПОЛОШКИ	Теарце	Пршовце	1
VII		ПОЛОШКИ РЕГИОН			8
1		ИСТОЧЕН	Берово	Русиново	0
2		ИСТОЧЕН	Пехчево	Пехчево	2
3		ИСТОЧЕН	Виница	Блатец	0

4		ИСТОЧЕН	Виница	Градец	0
5		ИСТОЧЕН	Виница	Истибања	0
6		ИСТОЧЕН	Виница	Јакимово	0
7		ИСТОЧЕН	Кочани	Оризари	1
8		ИСТОЧЕН	Зрновци	Зрновци	1
9		ИСТОЧЕН	Пробиштип	Злетово	0
10		ИСТОЧЕН	Чешиново-Облешев	Чешиново	1
11		ИСТОЧЕН	Чешиново-Облешев	Облешев	1
12		ИСТОЧЕН	Кочани	Грдовци	0
13		ИСТОЧЕН	Кочани	Тркање	0
14		ИСТОЧЕН	Свети Николе	Ерцелија	0
VIII		ИСТОЧЕН РЕГИОН			6

Табела број 8. Мрежа на специјалисти на секундарно ниво на здравствена заштита

Здравствен регион	Интерна медицина	Инфектологија	Онкологија	Педијатрија	Неврологија	Психијатрија	Дерматовенерологија	Офталмологија
I ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН								
Вкупно население	234 137							
Норматив (население на 1 тим)	8 000	45 000	120 000	20 000	40 000	20 000	40 000	25 000
Актуелен број	36	12	2	12	5	15	9	17
II ВАРДАРСКИ РЕГИОН								
Вкупно население	133 106							
Норматив (население на 1 тим)	8 000	45 000	120 000	20 000	40 000	20 000	40 000	25 000
Актуелен број	16	5	0	8	5	2	3	3
III СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН								
Вкупно население	175 045							
Норматив (население на 1 тим)	8 000	45 000	120 000	20 000	40 000	20 000	40 000	25 000
Актуелен број	10	4	0	4	4	2	2	5
IV ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН								
Вкупно население	221 855							

Норматив (население на 1 тим)	8 000	45 000	120 000	20 000	40 000	20 000	40 000	25 000
Актуелен број	50	5	0	22	4	6	6	5
V СКОПСКИ РЕГИОН								
Вкупно население	619 718							
Норматив (население на 1 тим)	8 000	45 000	120 000	20 000	40 000	20 000	40 000	25 000
Актуелен број	70	3	0	26	8	46	13	18
VI ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН								
Вкупно население	172 858							
Норматив (население на 1 тим)	8 000	45 000	120 000	20 000	40 000	20 000	40 000	25 000
Актуелен број	17	4	0	9	2	11	3	9
VII ПОЛОШКИ РЕГИОН								
Вкупно население	314 804							
Норматив (население на 1 тим)	8 000	45 000	120 000	20 000	40 000	20 000	40 000	25 000
Актуелен број	38	8	0	13	4	9	3	9
VIII ИСТОЧЕН РЕГИОН								
Вкупно население	200 522							
Норматив (население на 1 тим)	8000	45000	120000	20000	40000	20000	40000	25000
Актуелен број	22	3	0	6	5	2	5	10
Здравствен регион	Стоматолошка протетика	Ортодонија	Орална Хирургија	Микробиологија	Гинекологија	Анестез, реанимација и интензивна нега	Радиологија	Дентална патологија
I ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН								
Вкупно население	234 137				92 432	234 137		
Норматив (население на 1 тим)	75 000	8 000	100 000	70 000	25 000	20 000	20 000	200 000
Актуелен број	8	10	2	8	13	15	12	0
II ВАРДАРСКИ РЕГИОН								
Вкупно население	133 106				48 531	133 106		
Норматив (население на 1 тим)	75 000	8 000	100 000	70 000	25 000	20 000	20 000	200 000
Актуелен број	7	6	2	0	6	6	6	0

III СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН								
Вкупно население	175 045				67 673	175 045		
Норматив (на селение на 1 тим)	75 000	8 000	100 000	70 000	25 000	20 000	20 000	200 000
Актуелен број	1	3	3	3	7	9	6	0
IV ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН								
Вкупно население	221 855				91 992	221 855		
Норматив (на селение на 1 тим)	75 000	8 000	100 000	70 000	25 000	20 000	20 000	200 000
Актуелен број	5	6	5	3	17	17	12	0
V СКОПСКИ РЕГИОН								
Вкупно население	619 718				117 478	619 718		
Норматив (на селение на 1 тим)	75 000	8 000	100 000	70 000	25 000	20 000	20 000	200 000
Актуелен број	35	21	11	5	11	31	23	0
VI ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН								
Вкупно население	172 858				70 938	172 858		
Норматив (на селение на 1 тим)	75 000	8 000	100 000	70 000	25 000	20 000	20 000	200 000
Актуелен број	4	5	4	2	7	8	8	0
VII ПОЛОШКИ РЕГИОН								
Вкупно население	314 804				127 539	314 804		
Норматив (на селение на 1 тим)	75 000	8 000	100 000	70 000	25 000	20 000	20 000	200 000
Актуелен број	5	12	10	4	22	11	8	0
VIII ИСТОЧЕН РЕГИОН								
Вкупно население	200 522				84 018	200 522		
Норматив (на селение на 1 тим)	75 000	8 000	100 000	70 000	25 000	20 000	20 000	200 000
Актуелен број	9	10	3	4	7	10	12	0
Здравствен регион	Медицинска биохемија	Физикална медицина и рехабилитација	Хирургија	Максифацијална Хирургија	Урологија	Ортопедија	Оториноларингологија	Спортска медицина
I ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН								

Ендодонција

Вкупно население	234 137								
Норматив (население на 1 тим)	30 000	20 000	15 000	200 000	40 000	30 000	25 000	40 000	200 000
Актуелен број	4	12	22	5	7	15	9	4	0
II ВАРДАРСКИ РЕГИОН									
Вкупно население	133 106								
Норматив (население на 1 тим)	30 000	20 000	15 000	200 000	40 000	30 000	25 000	40 000	200 000
Актуелен број	2	4	8	0	4	4	5	1	0
III СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН									
Вкупно население	175 045								
Норматив (население на 1 тим)	30 000	20 000	15 000	200 000	40 000	30 000	25 000	40 000	200 000
Актуелен број	1	2	11	0	2	1	9	0	0
IV ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН									
Вкупно население	221 855								
Норматив (население на 1 тим)	30 000	20 000	15 000	200 000	40 000	30 000	25 000	40 000	200 000
Актуелен број	6	16	19	0	10	15	12	1	0
V СКОПСКИ РЕГИОН									
Вкупно население	619 718								
Норматив (население на 1 тим)	30 000	20 000	15 000	200 000	40 000	30 000	25 000	40 000	200 000
Актуелен број	3	42	32	1	11	11	19	6	0
VI ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН									
Вкупно население	172 858								
Норматив (население на 1 тим)	30 000	20 000	15 000	200 000	40 000	30 000	25 000	40 000	200 000
Актуелен број	0	7	7	0	2	5	7	2	0
VII ПОЛОШКИ РЕГИОН									
Вкупно население	314 804								
Норматив (население на 1 тим)	30 000	20 000	15 000	200 000	40 000	30 000	25 000	40 000	200 000
Актуелен број	1	6	19	2	6	6	11	1	0
VIII ИСТОЧЕН РЕГИОН									
Вкупно население	200 522								
Норматив (население на 1 тим)	30 000	20 000	15 000	200 000	40 000	30 000	25 000	40 000	200 000
Актуелен број	2	2	11	2	2	6	8	0	0

2572.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО ЛИСИЧЕ“, ОПШТИНА АЕРОДРОМ

1. На Друштвото за транспорт и трговија Фивла транспорт ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Долно Лисиче“, Општина Аеродром, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7545071	4646491
T-2	7545274	4646685
T-3	7545196	4646814
T-4	7545030	46465 2

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.033594 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1087/1-18

30 јули 2019 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Северна Македонија,

Зоран Заев, с.р.

2573.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО ЛИСИЧЕ 2“, ОПШТИНА АЕРОДРОМ

1. На Друштвото за транспорт и трговија Фивла транспорт ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Долно Лисиче 2“, Општина Аеродром, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7544978	4646651
T-2	7545185	4646928
T-3	7545159	4647173
T-4	754503	46 6966
T-5	7544971	4646695

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.045902 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1087/2-18
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2574.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје ул. „11 Октомври“ бр.9, за градежно земјиште кое претставува КП бр.5116/3 КО Радовиш-вон.гр.р со површина од 4 м2 запишана во Имотен лист бр. 88897 согласно Проект за инфраструктура со тех.бр.0203/16-2 од 02.03.2016 година одобрен со Потврда за заверка на Проект за инфраструктура бр.26-74 од 20.10.2017 година, за изградба на Трафостаница 10(20) ТС Клучка Ињево објект од јавен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45- 4394/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2575.

Врз основа на член 101 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Општината Липково ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45- 4583/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2576.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО СПАСИТЕЛНО ДРУШТВО ФЕНИКС БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред.бр	Номенклатурен број	Назив на движни ствари	Количина
1.	1250-0000-0009-8	Геофон МАД П-1	3 парче
2.	2110-0000-0001-0	Ветровка маскирна војничка	1 парче
3.	4315-1088-1612-9	Чизми гумени	30 парче
4.	7720-0000-0353-4	Црево ПП Ф-150	30 парче
5.	7720-0000-0094-6	Спусница затворена 25м	2 парче
6.	7750-1143-2524-4	Спушталка отворена од 25м	2 парче
7.	7816-1077-0135-1	Носило санитарско на склопување	25 парче
8.	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69(ПЧ)	50 парче
9.	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење М-69(НЛВ)	50 парче
10.	4625—1080-0179-8	Порција и чутурица војничка	5 парче
11.	4360-1143-1725-4	Шатор штабен мал М-70	10 парче
12.	4340-1143-1723-9	Врека за спиење тип АРМ	20 парче
13.	4340-0000-0006-1	Чаршав креветски од дамаст	20 парче
14.	7012-0000-0007-1	Секира	10 парче
15.	7087-6164-0097-4	Лопата	85 парче
16.	7087-0000-0003-6	Дурија	7 парче
17.	7760-1143-2432-0	Одело азбестно	5 парче
18.	9525-0000-0026-8	Канта за гориво канистер од 20 литри	2 парче
19.	3860-0000-0011-3	Пила моторна стил	1 парче
20.	7710-1026-7635-8	Опасач ПП	3 парче
21.	7097-0000-0045-1	Алат столарски	1 парче
22.	7097-0000-0042-6	Алат водоинсталатерски	1 парче
23.	7720-1132-8930-7	Кофа за вода ПП	5 парче
24.	7730-6923-0002-2	Брентач Т-20	5 парче
25.	7730-6923-0007-1	Апарат ПП С-6	1 парче
26.	7730-6923-0008-3	Апарат ПП С-9	3 парче
27.	7710-1026-7639-5	Секира ПП	10 парче
28.	3950-3697-0040-4	Ќускија	3 парче
29.	4320-0000-9834-4	Комбинезон работен портокалов	3 парче
30.	4610-4123-0902-9	Кујна возечка од 250 литри	1 парче
31.	3405-0000-0036-0	Агрегат електричен Homelite	1 парче
32.	4315-3915-0003-2	Чевли заштитни машини	2 парче
33.	3905-0000-0032-2	Дигалка хидраулична 20 тона	1 парче
34.	3905-0000-0043-7	Дигалка механичка од 5 тона	2 парче
35.	7045-6164-0002-9	Чекан од 0,800 кг. до 5 кг.	3 парче
36.	7093-6164-2041-3	Пијук	20 парче
37.	7720-1132-8860-1	Млазница Ф-52 Универзална	5 парче
38.	7720-1254-1987-2	Црево ПП Ф-52 тревира	5 парче
39.	7730-6923-0018-6	Апарат ПП СО2 од 10 кг.	10 парче
40.	4355-0000-0025-1	Ташна за ЦЗ	283 парче
41.	4320-3915-0858-8	Ракавици гумени	3 парче
42.	3905-0000-0036-6	Чекрк дводелен	1 парче
43.	3935-0000-0005-2	Скала морнарска 25 метри	17 парче
44.	3935-0000-0006-4	Скала на растегнување троделна	2 парче
45.	3935-0000-0008-8	Скала кукача	41 парче
46.	3935-0000-0009-9	Скала за спасување од 2м.	66 парче
47.	3935-0000-0013-1	Скала на составување	1 парче
48.	3935-1267-8385-0	Скала морнарска 50 м.	1 парче
49.	3935-3697-0178-4	Скала морнарска 35 м.	1 парче
50.	5630-1138-9450-5	Вила	2 парче
51.	5810-0000-0001-1	Пумпа за вода Томос	10 парче
52.	7750-1132-8844-6	Скала за растегнување дводелна	3 парче
53.	7880-0000-0033-5	Торбица санитарска празна	144 парче
54.	7880-7011-4454-4	Торбица санитарска	222 парче
55.	7880-7011-4452-0	Торбица за болничар СНК-1	4 парче
56.	7880-7011-4454-4	Ранец за медицински техничар СНК-3	5 парче
57.	9150-0000-0005-0	Јаже и ортоми од Ф-6 до Ф-25	103 парче
58.	2110-0000-0002-2	Панталони војнички маскирни	1 парче
59.	2110-0000-0003-4	Блуза војничка маскирна	1 парче
60.	2110-0000-0004-6	Капа војничка маскирна	1 парче
61.	2110-0000-0005-8	Џемпер маскирен	1 парче
62.	2110-0000-0006-0	Кошула војничка маскирна	2 парче
63.	3205-0000-1052-8	Телефон моб. Сони Ериксон Т-290	3 парче
64.	3205-0000-1203-5	Телефон моб. Сони Ериксон Т-280И	2 парче
65.	3205-0000-8863-5	Телефон моб. Сони Ериксон Naite	1 парче
66.	3205-0000-8864-7	Телефон моб. Сони Ериксон W100 Spiro	1 парче

67.	3205-0000-8865-9	Телефон моб.Nokia 2730	1 парче
68.	3205-0000-8874-0	Телефон моб.Нокиа 100	1 парче
69.	4305-0000-0040-3	Кошула за ЦЗ	277 парче
70.	4305-0000-0042-7	Марама женска за ЦЗ	140 парче
71.	4305-0000-0042-7	Капа за ЦЗ	19 парче
72.	4305-0000-0043-9	Кошула за ЦЗ женска	204 парче
73.	4310-0000-0070-7	Машна за ЦЗ	665 парче
74.	4310-0000-0104-9	Маица ДЗС со кратки ракави	5 парче
75.	4310-1087-5627-8	Поткошула војничка летна бела	2 парче
76.	4310-1087-5628-5	Чорапи војнички СМБ	2 парче
77.	4310-3915-0639-8	Крпа за лице фронтиска	5 парче
78.	4315-0000-0018-0	Чевли за ЦЗ	15 парче
79.	4315-1082-9289-2	Чевли женски	194 парче
80.	4315-1086-0365-1	Чевли со повисока сара	1 парче
81.	4320-0000-0051-4	Одело за ЦЗ машко	157 парче
82.	4320-0000-0054-8	Ветровка за ЦЗ женска	194 парче
83.	4320-0000-0055-1	Ветровка за ЦЗ машка	138 парче
84.	4320-0000-0057-5	Одело за ЦЗ женско	199 парче
85.	4320-0000-0202-3	Блуза работна ПП од чоја	14 парче
86.	4320-0000-9839-3	Панталони теget зимски	2 парче
87.	4320-1082-9809-5	Пододело горни дел М-81 војничко	1 парче
88.	4320-1082-9816-2	Пододело долни дел М-81 војничко	1 парче
89.	4320-1284-1382-5	Мантил бел работен	9 парче
90.	4320-3915-0936-4	Ракавици работни кожни	2 парче
91.	4325-0000-0012-0	Блуза ДЗС темно сина	5 парче
92.	4325-0000-1016-2	Блуза теget зимска	1 парче
93.	4340-3915-1080-0	Кебе војничко	50 парче
94.	4340-3915-0011-9	Душек јоги	1 парче
95.	4340-3915-0109-4	Јастук војнички	2 парче
96.	4345-0000-0009-2	Шлем заштитен	525 парче
97.	4350-0000-0002-5	Опасач војнички без опрtaч	15 парче
98.	4350-0000-0003-7	Опрtaч за опасач војнички	15 парче
99.	4350-3915-1179-9	Колан со прерамки за старешини	28 парче
100.	4705-1078-6336-3	Клупа школска дрво метал	1 парче
101.	4705-1078-6408-2	Столица канцелариска	5 парче
102.	4705-1078-6703-4	Клупа школска	2 парче
103.	4705-1078-6783-6	Стол школски со наслон дрвено метални	23 парче
104.	4705-1087-6242-6	Стол тапациран	1 парче
105.	4710-0000-0133-2	Биро 1400X800	1 парче
106.	4710-1078-1011-0	Маса школска С 700	4 парче
107.	4320-1283-7136-3	Бунда стражарска	24 парче
108.	4760-1078-8835-9	Корпа за отпадоци од ПВЦ	3 парче
109.	4805-0000-1736-0	Компјутер преносен ХП Мини -2133	1 парче
110.	4805-4268-0002-4	Дигитрон цепен	1 парче
111.	5880-0000-0006-7	Гарнитура за моторна пумпа Томос	9 парче
112.	6605-0000-0158-5	Гума надворешна 175/75x16	2 парче
113.	7740-0000-0002-0	Ракавици кожни	20 парче
114.	7810-0000-0065-0	Шини крамерови комплет	1 парче
115.	7810-7011-8598-8	Удлага по крамер дол.100см шир. 10 см.	549 парче
116.	7843-0000-0002-9	Маска хирушка 22см x1 5 см	25 парче
117.	7843-0000-0006-6	Завоен стерилен материал -комплет	5 парче
118.	7843-0000-0016-9	Завој комплет за опекотини	2 парче
119.	7843-1080-2553-0	Повеска за застанување на крварење	2 парче
120.	7843-1080-2740-4	Завој прв индивидуален	7 парче
121.	7850-0000-0009-5	Ракавици гумени хирушки бр.7,5	25 парче
122.	7740-0000-0027-4	Коленици заштитни кожни	30 парче
123.	4355-1078-5265-9	Торбица за старешини	61 парче
124.	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8x30	2 парче
125.	4360-3915-1272-0	Шаторско крило со конопче	60 парче
126.	4620-4123-0016-7	Термос од 25 литри	2 парче
127.	3630-3472-0687-8	Петролејски фенер	3 парче
128.	2205-2158-0095-8	Нараквици заштитни	50 парче
129.	7730-0000-0077-7	Напртњача ПП Л 25	7 парче
130.	2215-0000-0006-7	Прскалка грбна	2 парче
131.	3625-0000-0028-7	Ламба акумулаторска	2 парче
132.	4610-4123-0918-2	Решо електрично со една рингла	1 парче

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Доброволно противпожарно спасително друштво ФЕНИКС Битола.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволно противпожарно спасително друштво ФЕНИКС Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5167/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2577.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2018 ГОДИНА ДО 31.12.2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, бр. 492/1-9 од 27.2.2019 година, усвоена од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 27.2.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5227/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2578.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2018 ГОДИНА ДО 31.12.2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, бр. 1372/1-7 од 26.6.2019 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 26.6.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5227/2
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2579.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2018 ГОДИНА ДО 31.12.2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, бр. 714/1-6 од 29.3.2019 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 29.3.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5227/3
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2580.

Врз основа на член 111 алинеја 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СРЕКНО ДЕТСТВО“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се одзема одобрението за основање на приватна установа за деца – центар за ран детски развој „Среќно детство“ - Скопје, со седиште на ул. „Палмиро Тољати“ бб, населба Ченто, во Скопје, дадено со Одлука за давање одобрение за основање на при-

ватна установа за деца – центар за ран детски развој „Среќно детство“ – Скопје, бр.44-4953/1 од 22 август 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2017).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5332/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2581.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Кавадарци се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое претставува дел од КП.бр. 11323 со површина од 3 м2, градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр. 16469 со површина од 5 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.2 и дел од КП.бр. 11324 со површина од 519 м2, градежно изградено земјиште, дел од КП.бр. 11324 КО Кавадарци 2, со површина од 142 м2, земјиште под зграда 1, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.4273 односно со вкупна површина од 669м2 согласно Извод од Детален урбанистички план Кавадарци, број 15-сл. од 19.2.2019 година, донесен со Одлука на Советот на Општина Кавадарци бр.01-996/1 од 5.4.1976 година, за изградба на објект со намена-пожарна.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5841/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2582.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на општина Кавадарци се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.38, кое претставува КП бр. 14305/3 со површина од 62 м2, градежно неизградено земјиште, КП бр. 14303/6 со површина од 8 м2, градежно неизградено земјиште, КП бр. 14303/4 со површина од 3 м2, градежно неизградено земјиште, КП бр. 16542/2 со површина од 210 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.2 и КП бр. 14304/3 со површина од 55 м2, градежно неизградено земјиште, КП.бр. 14302/5 со површина од 16 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.1 односно со вкупна површина од 354м2 согласно Извод од Детален Урбанистички План за дел од УБ 16К-Пионерска запад, Број 11-сл. од 14.02.2019 година, донесен со Одлука на Советот на општина Кавадарци бр.08-949/4 од 26.02.2016 година, за изградба на објект со намена-В2 Здравство и социјална заштита-градинка.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-5938/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2583.

Врз основа на член 148 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ (2019 – 2022)

1. Во Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019 – 2022) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 132/19), во делот -I- ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2019 ГОДИНА, точката 27) се менува и гласи:

„27) ЈЗУ Клиничка болница Битола

Точката 33) се менува и гласи:

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Кардиологија	1
2.	Детска хирургија	1
3.	Нефрологија	1
4.	Пулмологија и алергологија	1
5.	Ендокринологија	1
6.	Ревматологија	1
7.	Болничка педијатрија	3
8.	Инфективни болести	1
9.	Дерматовенерологија	2
10.	Патологија	1
11.	Ургентна медицина	4
12.	Психијатрија	1
13.	Неврологија	1
14.	Абдоминална хирургија	1
15.	Васкуларна хирургија	1
	ВКУПНО	21
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Нефрологија	1
2.	Неврорадиологија	1
3.	Детска и адолесцентна психијатрија	1
	ВКУПНО	2

“.

Точката 31) се менува и гласи:

„31) ЈЗУ ГОБ ОПШТА БОЛНИЦА „8-ми Септември“ Скопје,

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Абдоминална хирургија	2
2.	Радиотерапија и онкологија	1
3.	Дерматовенерологија	1
4.	Радиологија	1
5.	Ревматологија	1
6.	Ортопедија	2
7.	Урологија	1
8.	Неврологија	1
9.	Трансфузиска медицина	1
	ВКУПНО	10
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Кардиологија	3
2.	Гастроентерохепатологија	1
3.	Ендокринологија	2
4.	Пулмологија со алергологија	1
5.	Судска психијатрија	1
6.	Трауматологија	1
7.	Васкуларна хирургија	1
8.	Торакална хирургија	1
9.	Уролошка радиодијагностика	1
10.	Остеоартикуларна радиологија	1
	ВКУПНО	14

“.

„33. ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА со проширена дејност Кочани

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Интерна медицина	2
2.	Радиологија	1
3.	Гинекологија и акушерство	2
	ВКУПНО	5

“.

Точката 37) се менува и гласи:

„37) ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА Струга

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Болничка педијатрија	2
2.	Интерна медицина	4
3.	Офталмологија	1
4.	Медицинска биохемија	1
5.	Гастроентерохепатологија	1
6.	Патолошка анатомија	1
7.	Пулмологија и алергологија	1
8.	Анестезиологија и интензивна медицина	3
9.	Пластична и реконструктивна хирургија	1
10.	Радиологија	1
11.	Општа хирургија	2
12.	Дерматовенерологија	1
	ВКУПНО	19

“.

Точката 38) се менува и гласи:

„38) ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА Куманово

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Оториноларингологија	1
2.	Психијатрија	1
3.	Радиологија	2
4.	Физикална и рехабилитациона медицина	1
5.	Гинекологија и акушерство	2
6.	Инфективни болести	2
7.	Анестезиологија и интензивна медицина	2
8.	Аналитика и контрола на лекови	1
9.	Микробиологија	1
	ВКУПНО	13
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Неонатологија	1
2.	Кардиологија	1
	ВКУПНО	2
1.	Интерна медицина	1
2.	Детска и превентивна стоматологија	1
	ВКУПНО	2

“.

Точката 52) се менува и гласи:

„52. ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Пулмологија и алергологија	2
	ВКУПНО	2
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Пулмологија и алергологија	3
	ВКУПНО	3

“.

Точката 65) се менува и гласи:

„65) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА за гинекологија и акушерство

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Болничка педијатрија	2
2.	Патолошка анатомија	2
3.	Анестезиологија со интензивна медицина	2
4.	Медицинска генетика	1
	ВКУПНО	7
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Перинатологија	4
2.	Уро гинекологија	1
	ВКУПНО	3

“.

Точката 68) се менува и гласи:

„68) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА по хируршки болести Скопје „Свети Наум Охридски“ Скопје

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Радиологија	1
2.	Урологија	2
3.	Детска хирургија	2
4.	Неврохирургија	2
5.	Абдоминална хирургија	1
6.	Анестезиологија со интензивна медицина	4
7.	Пластична и реконструктивна хирургија	2
8.	Трауматологија	1
	ВКУПНО	13

“.

По точката 86) се додава нова точка 87), која гласи:

„87) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Неврологија	1
	ВКУПНО	1

“.

2. Во делот -II- ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2020 ГОДИНА, точката 27) се менува и гласи:

„27) ЈЗУ Клиничка болница Битола

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Болничка педијатрија	4
2.	Инфективни болести	2
3.	Нуклеарна медицина	2
4.	Онкологија со радиотерапија	2
5.	Дерматовенерологија	1
6.	Патологија	1
7.	Ургентна медицина	1
8.	Физикална медицина и рехабилитација	1
9.	Психијатрија	1
10.	Неврологија	1
11.	Судска медицина	1
12.	Медицинска биохемија	1
13.	Радиологија	2
14.	Абдоминална хирургија	2
15.	Торакална хирургија	1
16.	Васкуларна хирургија	1
17.	Неврохирургија	2
18.	Ортопедија	2
19.	Урологија	2
20.	Анестезија со реанимација	2
21.	Оториноларингологија	2
22.	Офталмологија	2
23.	Гинекологија и акушерство	2
24.	Максилофацијална хирургија	2
	ВКУПНО	

“.

По точката 67) се додава нова точка 68), која гласи:

„87) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Неврологија	2
	ВКУПНО	2

“.

3. Во делот -III- ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2021 ГОДИНА, точката 24) се менува и гласи:

„24) ЈЗУ Клиничка болница Битола

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Болничка педијатрија	2
2.	Инфективни болести	1
3.	Нуклеарна медицина	1
4.	Онкологија со радиотерапија	1

5.	Патологија	1
6.	Ургентна медицина	1
7.	Неврологија	1
8.	Судска медицина	1
9.	Радиологија	1
10.	Абдоминална хирургија	2
11.	Торакална хирургија	1
12.	Ортопедија	2
13.	Урологија	1
14.	Анестезија со реанимација	2
15.	Оториноларингологија	1
16.	Офталмологија	2
17.	Гинекологија и акушерство	2
	ВКУПНО	21

“.

По точката 56) се додава нова точка 57), која гласи:

„57) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Неврологија	1
	ВКУПНО	1

“.

4. Во делот -IV- ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2022 ГОДИНА, точката 22) се менува и гласи:

„22) ЈЗУ Клиничка болница Битола

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Болничка педијатрија	1
2.	Инфективни болести	1
3.	Онкологија со радиотерапија	1
4.	Физикална медицина и рехабилитација	1
5.	Психијатрија	1
6.	Неврологија	1
7.	Радиологија	1
8.	Абдоминална хирургија	1
9.	Торакална хирургија	1
10.	Васкуларна хирургија	1
11.	Неврохирургија	1
12.	Ортопедија	1
13.	Урологија	1
14.	Анестезија со реанимација	1
15.	Оториноларингологија	1
16.	Офталмологија	1
17.	Гинекологија и акушерство	1
	ВКУПНО	17

“.

По точката 50) се додава нова точка 51), која гласи:

„51) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Неврологија	1
	ВКУПНО	1

“.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5406/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2584.

Врз основа на член 396 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА АВТОШКОЛИТЕ, НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА, СТРУЧНИОТ КАДАР, ОПРЕМАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ, КАКО И ЕВИДЕНЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ

Член 1

Во Правилникот за поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програмата за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/17), во член 2 во ставот (1) во воведната реченица

по зборовите „автошколата“ се додаваат зборовите „во правното лице и автошколата во подружницата (во натамошниот текст: автошколата)“.

(2) Во точката 1. зборот „надзор“ се заменува со зборовите „и аудио надзор (соодветен уред кој овозможува видео и аудио запис)“.

Член 2

(1) Во член 3 во ставовите (3) и (4) по зборот „видео“ се додаваат зборовите „и аудио“.

(2) Во ставот (5) зборовите „просториите на автошколата“ се заменуваат со зборовите „просторијата за работа на стручниот раководител на автошколата“.

Член 3

Во член 6 во ставот (2) по зборовите „јавен пат“ се додаваат зборовите „или улица (изграден од современа коловозна конструкција и соодветно сообраќајно уреден и обележан)“, а зборовите „надлежното министерство“ се заменуваат со зборовите „Министерството за внатрешни работи“.

Член 4

(1) Во член 8 став (1) во точката 6 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по буквената ознака „А“ се додаваат зборовите „и „Ф“ националната категорија“.

(2) Во ставот (2) зборовите „просториите на автошколата“ се заменуваат со зборовите „работната просторија на стручниот раководител на автошколата“.

Член 5

Во член 9 во ставот (1) по зборот „кандидати“ се додаваат зборовите „за возачи“, а зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 6

Членот 10 се менува и гласи:

„Член 10

Стручниот кадар во автошколата го сочинуваат: стручен раководител, најмалку еден предавач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и најмалку двајца возачи-инструктори од категоријата „Б“, од кои најмалку еден возач-инструктор кој има возачка дозвола од категориите за кои автошколата врши оспособување на кандидати за возачи за спроведување на наставната програма управување со возило (практичен дел).“

Член 7

Во член 11 во ставот (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „дадена во Прилозите бр.4, 5 и 5-а.“.

Член 8

Во член 12 во ставот (1) зборот „моторни“ се брише.

Член 9

Во членот 14 бројот „45“ се заменува со бројот „40“.

Член 10

Во член 15 во ставот (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „за што од страна на автошколата се издава потврда (Прилог бр.6).“.

Член 11

Во член 18 во ставот (1) зборот „денски“ се заменува со зборот „дневни“.

Член 12

Во членот 21 зборот „ноќе“ се заменува со зборовите „во ноќни услови“.

Член 13

Во член 23 во точката 3. зборовите „(„А1“ категорија, „А2“, А категорија, „Б“ категорија и „Ф“ национална категорија)“ се заменуваат со зборовите „(„А1“, „А2“, „А“, „Б“ категорија и „Ф“ национална категорија)“.

Член 14

Во член 24 во точката 4. зборовите „одговорно лице“ се заменуваат со зборовите „стручниот раководител“, а зборот „кое“ се заменува со зборот „кој“.

Член 15

(1) Прилозите број 1, 1.1, 1.2 и 1.3 се заменуваат со нови прилози 1, 1.1, 1.2 и 1.3, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

(2) Прилозите број 4, 5, 5-а и 6 се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 16

(1) Одредбите на членот 15 став (2) кои се однесуваат на прилогот бр. 1.1 и прилогот бр.1.3 (вежба 3) од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат по три месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

(2) Одредбите на членот 15 став (2) кои се однесуваат на прилогот бр.1.2 (вежба 4) и прилогот бр. 1.3 (вежба 4) од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 17


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Министер
за образование и наука,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр.18-6908/2
24 јули 2019 година
Скопје

Бр.13.1.1-54567/1
11 јули 2019 година
Скопје




1. Хоризонталните ознаки (линии) на сообраќајно техничките елементи на автодромот се обележуваат со бела боја со ширина од 10 см.
2. Должината на непрекинатите линии и растојанието меѓу нив изнесува 1 метар.
3. Бројот со кој се означува просторот за паркирање е со димензии 40 x 20 x 6 см.
4. Кругот што го означува местото на поставување на конусот е со дијаметар од 10 см.
5. Конусот за вежбата слалом возење е во црвено-бела боја.
6. Под „маневра“ се подразбира движење со возило од една до друга положба напред или наназад.
7. Вежбите од „А1“, „А2“ и „А“ категорија и не се преклопуваат со вежбите од останатите категории.
8. Вежбата бр.3 прикажана во Прилог 1-Возење во сообраќајна лента напред и назад за категории „Ц1“, „Ц“, „Д1“ и „Д“ и „Ф“ национална категорија, може да се преклопи со истата вежба за „Б“ категорија и се разликува по надолжната надворешна линија обележана со жолта боја на растојание од 1 метар.
9. Вежбата број 8 прикажана во Прилог 1-Косо паркирање наназад за „Ц1“ и „Ц“ категорија, „Ф“ национална категорија, може да се преклопи со вежбата број 9- Косо паркирање напред за „Д1“ и „Д“ категорија и се разликува по надолжната надворешна линија обележана со жолта боја на растојание од 25 см.

Прилог 1.1


НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „A1“, „A2“ И „A“ КАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 1 од Прилог 1

A1 категорија, Тргнување од место, движење напред по обележана права линија (во бела боја) во должина од 30 метри и ширина од 25 сантиметри со промена од прв во втор степен на пренос, излегување од линијата и враќање во истата со слободно вртење во втор степен на пренос со застанување во обележан простор од еден метар со предното тркало пред стоп линијата.




A2 и A категорија, Тргнување од место, движење напред по обележана права линија (во жолта боја) во должина од 30 метри и ширина од 35 сантиметри со промена од прв во втор степен на пренос, излегување од линијата и враќање во истата со слободно вртење во втор степен на пренос со застанување во обележан простор од еден метар со предното тркало пред стоп линијата.






Кандидатот стапнува со ногата на патот, го поставува степенот на пренос во неутрална положба, слегува од моторот и го истуркува напред од просторот на вежбата.

Вежба 2 - Точка 2 од Прилог 1

A1 категорија, Слалом движење помеѓу осум конуси во обележана лента со ширина од два метри и должина од 30 метри. Круговите што го означуваат местото на поставување на конусот се обележани во бела боја со димензија 12 x 15 cm.



A2 и A категорија, Слалом движење помеѓу седум конуси во обележана лента со широчина од два метри и должина од 33,5 метри. Круговите што го означуваат местото на поставување на конусот се обележани во жолта боја со димензија 15 x 25 cm.



Прилог 1.2

НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „Б“ КАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 3 од Прилог 1


I. За вежба со рачен менувач:

А. Тргување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна лента со ширина од 2,5 метри и должина од 36 метри, промена од прв во втор степен на пренос и застанување пред обележаната линија за запирање - стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање (позиција 3).

За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента со движење напред.

II. За вежба со автоматски менувач:


Б. Тргување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна лента со ширина од 2,5 метри и должина од 36 метри, промена на преносот (од прв во втор степен) со користење на автоматски менувач и застанување пред обележаната линија за запирање - стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање (позиција 3).



Вежба 2 - Точка 4 од Прилог 1

Полукружно свртување во определен простор со ширина од шест метри со три маневри за возила со должина до четири метри.


Полукружно свртување во определен простор со ширина од седум метри со три маневри за возила со должина поголема од четири метри.



Вежба 3 - Точка 5 од Прилог 1


Право паркирање покрај работ на коловозот со движење наназад во простор со димензии:

- шест метри должина и два метри ширина за возила со должина до четири метри и
 - седум метри должина и два метри ширина за возила со должина поголема од четири метри,
- според дадениот приказ.



Вежба 4 - Точка 6 од Прилог 1

Запирање и тргнување од пред обележана стоп линија на нагорнина со надолжен наклон од 15% со помошна - рачна сопирачка.



Надолжната рампа треба да биде обезбедена со еластична обојна ограда од двете страни. Еластичната одбојна ограда треба да биде поставена по целата должина каде висината на рампата е поголема од 1,5 метри.


Прилог 1.3

НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „Ц1“, „Ц“, „Д1“, „Д“ КАТЕГОРИИ И „Ф“ НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 3 од Прилог 1


Тргување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна лента со ширина од 3,5 метри и должина од 36 метри, промена од втор во трет степен на пренос и застанување пред обележаната линија за запирање - стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање (позиција 3).

За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента со движење напред.



Вежба 2 - Точка 7 од Прилог 1

Полукружно свртување со користење на страничен (бочен) пат со ширина од пет метри со најмногу четири маневри, според дадениот приказ.




Вежба 3 - Точка 8 од Прилог 1

Косо паркирање под агол од 45 (степени) со движење наназад од сообраќајна лента со широчина од 6 метри во определен простор со ширина од 3,75 метри за „Ц1“, „Ц“ категории и „Ф“ национална категорија, излегување напред со вклучување во сообраќајната лента и движење напред.

Вежба 3 - Точка 9 од Прилог 1


Косо паркирање со движење напред од сообраќајна лента со широчина од 6 метри во определен простор со ширина од четири метри за „Д1“ категорија, излегување наназад со вклучување во сообраќајна лента и движење напред и

Косо паркирање со движење напред од сообраќајна лента со широчина од 7 метри во определен простор со ширина од четири метри за „Д“ категорија, излегување наназад со вклучување во сообраќајна лента и движење напред.



Вежба 4 - Точка 6 од Прилог 1

Запирање и тргнување од пред обележана стоп линија на нагорнина со надолжен наклон од 15% со помошна - рачна сопирачка.



Надолжната рампа треба да биде обезбедена со еластична обојна ограда од двете страни. Еластината одбојна ограда треба да биде поставена по целата должина каде висината на рампата е поголема од 1,5 метри.

Прилог бр.4

(назив на правното лице-автошкола)_____
(број од матична книга)

_____, година

(место)

ПОТВРДА

ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ПО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТ ЗА ВОЗАЧ

Потврдувам дека кандидатот за возач на возило
_____, роден/а _____
(име, име на еден родител и презиме)
_____ година, _____, од _____
(адреса на живеалиште/престојувалиште)
_____ категорија/национална категорија во период од
_____ до _____ година, се оспособувал по
наставната програма за оспособување на кандидат за возач која ги опфаќа
сообраќајните правила и прописи за безбедност на сообраќајот на
патиштата (теоретскиот дел).

Потврдата се издава за спроведени _____ наставни часа.

Оспособувањето на кандидатот за возач на возило по наставниот план,
сообраќајните правила и прописи (теоретскиот дел) ја спровел_____
(име и презиме на предавачот)

_____ година

(место)

Стручен раководител

М.П.

Прилог бр.5

(назив на правното лице-автошкола)

(број од матична книга)
_____, година

(место)

Врз основа на член 285 став (2) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се издава

ПОТВРДА**ЗА ОСПОСОБЕНОСТ НА КАНДИДАТОТ ЗА ВОЗАЧ НА ВОЗИЛО**

Потврдувам дека кандидатот за возач на возило
_____, роден/а _____
(име, име на еден родител и презиме)
_____ година, _____, од _____
(адреса на живеалиште/престојувалиште)
_____ категорија/национална категорија во период од
_____ до _____ година, се оспособувал за
управување на возило по наставниот план за обука на кандидатите за
возачи на моторно возило, моторцикл и трактор (практичен дел).

Потврдата се издава за спроведени _____ наставни часа.

Оспособувањето на кандидатот за возач по наставниот план за
управување со возило (практичен дел) ја спровел

(име и презиме на возачот инструктор)

_____ година

(место)

Стручен раководител

М.П.

Прилог бр.5-а

(назив на правното лице-автошкола)

(број од матична книга)

_____, година

(место)

Врз основа на член 285 став (3) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се издава

ПОТВРДА**ЗА ОСПОСОБЕНОСТ НА КАНДИДАТОТ ЗА ВОЗАЧ НА ВОЗИЛО**

Потврдувам дека кандидатот за возач на возило _____, роден/а _____
(име, име на еден родител и презиме)
_____ година, _____, од _____
(адреса на живеалиште/престојувалиште)
_____ категорија/национална категорија во период од _____
до _____ година, се оспособувал за управување на возило со автоматски менувач по наставниот план за обука на кандидатите за возачи на возило (практичен дел).

Потврдата се издава за спроведени _____ наставни часа.

Оспособувањето на кандидатот за возач по наставниот план за управување на возило со автоматски менувач (практичен дел) ја спровел

(име и презиме на возачот инструктор)

_____ година

(место)

Стручен раководител

М.П.

Прилог бр.6

(назив на правното лице-автошкола)

(бр. на ев. за извршена проверка)

_____. година

(место)

Врз основа на член 282 став (4) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се издава

П О Т В Р Д А

ЗА СПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА НА ПОТРЕБНОТО ЗНАЕЊЕ ОД ПРАВИЛАТА НА
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА И СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ

Потврдувам дека кандидатот за возач на возило
_____, роден/а _____
(име, име на еден родител и презиме)
_____ година, _____, од _____
(адреса на живеалиште/престојувалиште)
_____ категорија/национална категорија, поседува потребно знаење од
правилата на сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци.

Кандидатот за возач се оспособувал по прописите за безбедност на
сообраќајот на патиштата (теоретски дел) во периодот од _____ до
_____ година.

Проверката за поседување на потребното знаење од правилата на
сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци е извршена на
_____, ја спровел _____
(датум) (име и презиме на предавачот)

_____ година

(место)

Стручен раководител

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2585.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19), министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА- ЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК ЗАРАДИ ПОПРЕЧЕНОСТ, ПОТ- РЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ НА ПРВОСТЕПЕНАТА И НА ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНЗИЛИЈАРНОТО МИСЛЕЊЕ, КАКО И НАДО- МЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.111/19), во член 8 ставот 1 се менува и гласи:

„Од Првостепената комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на право на паричен надоместок заради попреченост, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во состав од двајца лекари специјалисти по психијатрија и еден психолог специјалист по медицинска психологија, се издава конзилијарно мислење со наод за лице со тешка или длабока интелектуална попреченост.“

Член 2

Во член 9 ставот 1 се менува и гласи:

„Од Првостепената комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на право на паричен надоместок заради попреченост, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во состав од тројца лекари специјалисти кои можат да бидат од следните специјалности: специјалист физијатар, специјалист ортопед, специјалист хирург-трауматолог, специјалист невролог или специјалист интернист, се издава конзилијарно мислење за лице со најтешка телесна попреченост.“

Член 3

Во член 10 ставот 1 се менува и гласи:

„Од Првостепената комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на право на паричен надоместок заради попреченост, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во состав од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: двајца лекари специјалисти офталмолози и еден специјалист невролог, се издава конзилијарно мислење за потполно слепо лице.“

Член 4

Во член 11 ставот 1 се менува и гласи:

„Од Првостепената комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на право на паричен надоместок заради попреченост, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во состав од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: специјалист оториноларинголог, специјалист невролог и суп-специјалист по аудиологија, се издава конзилијарното мислење за потполно глуво лице.“

Член 5

Во член 12 ставот 1 се менува и гласи:

„Од Второстепената комисија за издавање на наод и мислење во постапката по поднесена жалба против конзилијарното мислење и наодот на првостепената комисија, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во состав од тројца членови од кои двајца лекари специјалисти по психијатрија и еден психолог специјалист по медицинска психологија, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен, се издава конзилијарно мислење со наод во втор степен за остварување на право на паричен надоместок заради попреченост на лице со тешка или длабока интелектуална попреченост.“

Член 6

Во член 13 ставот 1 се менува и гласи:

„Од Второстепената комисија за издавање на наод и мислење во постапката по поднесена жалба против конзилијарното мислење и наодот на првостепената комисија, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во состав од тројца лекари специјалисти кои можат да бидат од следните специјалности: специјалист физијатар, специјалист ортопед, специјалист хирург-трауматолог, специјалист невролог или специјалист интернист, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен, се издава конзилијарно мислење со наод во втор степен за остварување на право на паричен надоместок заради попреченост на лице со најтешка телесна попреченост.“

Член 7

Во член 14 ставот 1 се менува и гласи:

„Од Второстепената комисија за издавање на наод и мислење во постапката по поднесена жалба против конзилијарното мислење и наодот на првостепената комисија, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во состав од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: двајца специјалисти офталмолози и специјалист невролог, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен, се издава конзилијарно мислење со наод за остварување на право на паричен надоместок заради попреченост за потполно слепо лице.“

Член 8

Во член 15 ставот 1 се менува и гласи:

„Од Второстепената комисија за издавање на наод и мислење во постапката по поднесена жалба против конзилијарното мислење и наодот на првостепената комисија, формирана од страна на министерот за здравство, на терцијарно ниво на здравствена заштита во состав од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: специјалист оториноларинголог, специјалист невролог и супспецијалист по аудиологија, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен, се издава конзилијарно мислење со наод за остварување на право на паричен надоместок заради попреченост за потполно глуво лице.“

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Министер
за труд и социјална политика
Мила Царовска, с.р.

Министер
за здравство,
Венко Филипче, с.р.

Бр. 10-5676/1
1 август 2019 година
Скопје

Бр. 10-5684/2
1 август 2019 година
Скопје

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2586.**

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-70/19 од 24 јули 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКГУЕЛ ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКГУЕЛ ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО Скопје му се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 21“.

2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-70/19

5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа

Друштво за производство на електрична енергија АКГУЕЛ ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на Булевар Борис Трајковски бр.198 А Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 5 август 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 5 мај 2020 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-375-2019

6. Единствен матичен број: 6974554

7. Единствен даночен број: 4043014516650

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 21“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 21“ во општина Македонски Брод.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2**Податоци за хидроелектроцентрала**

- Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 21“;
- Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 500 kW;
- Општи податоци:
 - година на почеток на градба: 2016 година
 - година на завршување на градба: 2019 година
- Податоци за турбина:
 - тип, производител и номинални податоци – Fero Invest, Хоризонтална Пелтон,
 - номинални податоци:
 - моќност: 531 kW,
 - инсталиран проток: 0,45 m³/s,
 - инсталиран нето пад: 134m,
 - номинална брзина: 600 -1
- Податоци за генератор:
 - тип, производител и номинални податоци – MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
 - номинални податоци:
 - инсталирана моќност S_g: 560 kVA,
 - фреквенција: 50Hz
 - работен напон: 0,4 kV,
 - номинална брзина: 600 -1
- Податоци за трансформатор:
 - номинални податоци:
 - моќност привидна: 630 kVA,
 - номинален напон: 10000 +2x2,5%

2587.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-71/19 од 24 јули 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје му се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“.
- Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.
- Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
- Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-71/19
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа**

Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на Булевар Борис Трајковски бр.198 А Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија
- 2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа**

Производство на електрична енергија
- 3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа:** 5 август 2019 година
- 4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа:** 5 мај 2020 година
- 5. Евидентен број на издадената лиценца:** ЕЕ-ПРОИЗ-376-2019
- 6. Единствен матичен број:** 6974554
- 7. Единствен даночен број:** 4043014516650

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 22“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 22“ во општина Македонски Брод.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста

производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2**Податоци за хидроелектроцентрала**

- Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 22“;
- Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 500 kW;
- Општи податоци:
 - година на почеток на градба: 2017 година
 - година на завршување на градба: 2019 година
- Податоци за турбина:
 - тип, производител и номинални податоци – Fero Invest, Хоризонтална Пелтон,
 - номинални податоци:
 - моќност: 531 kW,
 - инсталиран проток: 0,45 m³/s,
 - инсталиран нето пад: 134m,
 - номинална брзина: 600 -1
- Податоци за генератор:
 - тип, производител и номинални податоци – MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
 - номинални податоци:
 - инсталирана моќност S_g: 560 kVA,
 - фреквенција: 50Hz
 - работен напон: 0,4 kV,
 - номинална брзина: 600 -1
- Податоци за трансформатор:
 - номинални податоци:
 - моќност привидна: 630 kVA,
 - номинален напон: 10000 +-2x2,5%

2588.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-72/19 од 24 јули 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје му се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 23“.
- Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.
- Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
- Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-72/19
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа**

Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на Булевар Борис Трајковски бр.198 А Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 5 август 2019 година**4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 5 мај 2020 година****5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-377-2019****6. Единствен матичен број: 6974554****7. Единствен даночен број: 4043014516650****8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност**

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 23“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 23“ во општина Македонски Брод.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2**Податоци за хидроелектроцентралата**

1. Име на хидроелектроцентралата: „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 23“;

2. Планирана моќност на хидроелектроцентралата: 950 kW;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2017 година
- година на завршување на градба: 2019 година

4. Податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци - Fero Invest, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:

- моќност: 1013 kW,
- инсталиран проток: 0,55 m³/s,
- инсталиран нето пад: 209m,
- номинална брзина: 750 -1

5. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци — MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;

- номинални податоци:
- инсталирана моќност S_g: 1100 kVA,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 750 -1

6. Податоци за трансформатор:

- номинални податоци:
- моќност привидна: 1100 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%

2589.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 05 август 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ
КРАТОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021
ГОДИНА**

1. На ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 14,28 ден/m³;
- за категорија останати во износ од 21,82 ден/m³.
- за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 15,08 ден/m³;
- за категорија останати во износ од 23,62 ден/m³.
- за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 15,37 ден/m³;
- за категорија останати во износ од 25,39 ден/m³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 01.09.2019 година.

УП1 бр. 08-137/18
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.

2590.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на ден 05 август 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ КРАТОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА

1. На ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2019 година
 - за категорија домаќинства во износ од 5,74 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 5,74 ден/м³.
- за 2020 година
 - за категорија домаќинства во износ од 5,93 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 5,93 ден/м³.
- за 2021 година
 - за категорија домаќинства во износ од 6,15 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 6,15 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.09.2019 година.

УП1 бр. 08-138/18
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.

2591.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 15 и член 30 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 1 август 2019 година, донесе

ПРАВЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 1

(1) Во член 13 од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.65/19) во став (4) точката 4) се менува и гласи:

„ако снабдувачот го одбие барањето, потрошувачот има право да поднесе приговор против решението на снабдувачот до Регулаторната комисија за енергетика“.

(2) Точката 8) се менува и гласи:

„снабдувачот носи решение со кое го прифаќа или го одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместот за топлинска енергија“.

Член 2

Членот 54 се менува и гласи:

(1) Во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде распределбата на надоместот се врши преку еден мерен уред на влез во топлинска подстанција може да се врши поединечно исклучување на посебен дел од објектот, по барање на сопственикот, кое го поднесува до снабдувачот со топлинска енергија, ако се исполнети следните услови и постапка:

1) сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да обезбеди писмена согласност за исклучување од системот за топлинска енергија од мнозинство од вкупниот број на сопственици на посебни делови од објектот,

2) по добивање на писмената согласност од став (1), точка 1) од овој член, сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да изготви елаборат за енергетска ефикасност, со кој се потврдува дека алтернативниот систем за греење кој што ќе се користи по исклучувањето е енергетски поефикасен, еколошки поприфатлив и значително го намалува користењето на примарна енергија потребна за испорака на единица топлинска енергија во споредба со системот за централно греење, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција,

3) барателот ангажира инженер со овластување за проектирање од областа на енергетската ефикасност за изготвување на елаборатот за енергетска ефикасност,

4) барателот му го доставува на снабдувачот елаборатот за енергетска ефикасност со барање за негово одобрување и реализирање. Снабдувачот одлучува по барањето за одобрување на елаборатот за енергетска ефикасност со решение. Ако снабдувачот го одбие барањето за одобрување на елаборатот за енергетска ефикасност, потрошувачот има право против решението на снабдувачот да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика,

5) барателот пристапува кон изведба на работите во елаборатот за енергетска ефикасност по добиеното одобрување од снабдувачот,

6) барателот ангажира енергетски контролор кој што ќе потврди дека изведениот систем за греење е реализиран согласно елаборатот за енергетска ефикасност, по завршување на изведбата,

7) барателот по писмен пат го информира снабдувачот за спроведената постапка за исклучување од системот за централно греење и ја приложува целокупната документација од спроведената постапка,

8) снабдувачот носи решение со кое го прифаќа или го одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија,

9) доколку снабдувачот го одбие барањето за исклучување, потрошувачот има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика,

10) по прифаќање на барањето на сопственикот и подмирување на сите доспеани обврски спрема снабдувачот по основ на испорачана топлинска енергија, договорот за снабдување со топлинска енергија се смета за раскинат.

(2) Од обврската за исполнување на условите и постапката од став (1) на овој член се ослободува сопственикот на посебниот дел од објектот кој со доставување на изјава за некористење на посебниот дел од објектот и валидни докази кај снабдувачот, ќе докаже дека посебниот дел од објектот нема да го користи од оправдани причини за кои одлучува комисија формирана од снабдувачот. Под валидни докази се подразбира:

- доказ за престој во странство или
- доказ дека сопственикот на станот е починат

(3) Ако снабдувачот го одбие барањето од став (2) од овој член, потрошувачот има право против решението на снабдувачот да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Сопственик на посебен дел од објект на кого му е одобрено барањето од став (1) и став (2) има обврска за плаќање на надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија.

(5) Сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред, а во кој што сопственикот не живее или не го користи за деловни потреби, има обврска да го плаќа надоместокот за ангажирана топлинска моќност

(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

(6) Од обврската од став (5) од овој член се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој е исклучен од системот за централно греење, ако:

1) живее во него и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh)

2) го наследил, добил на подарок или го стекнал по друг правен основ, и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh),

3) го дава на користење и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ и тоа:

- за корисник физичко лице (лична карта на корисникот на објектот на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето, договор за закуп заверен на нотар и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh),

- за корисник правно лице (имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето, договор за закуп заверен на нотар и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh).

(7) Ако снабдувачот не го ослободи од обврската од став (6) од овој член, сопственикот на посебен дел има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

(8) Снабдувачот со податоците добиени од потрошувачот постапува во согласност со закон со кој се уредува заштитата на лични податоци.“

Член 3

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2763/1
1 август 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019162

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.